



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр.11/І КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **10/2014**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **АД за стоп. со деловен простор во државна сопст.**

I.1.2) Адреса: **ул. Стале Попов бр. 9 мезанин/локал 5**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 38**

I.1.4) Интернет адреса: **www.addelpro.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Анета Тодоровска** Адреса на е-пошта: **aneta.todorovska@addelpro.mk** Телефон/Факс: **3226072/5113 545**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Јавни претпријатија, акционерски друштва и друштва со ограничена одговорност од опфатени дејности-Друго

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

-Ангажирање на надлежни надворешни овластени правни или физички лица за извршување на стручни задачи во врска со безбедноста и здравјето при работа

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **500.000,00 ден.**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.24**

Образовни услуги и услуги за стручно усовршување

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Ангажирање на надлежни надворешни овластени правни и физички лица за извршување на стручни задачи во врска со мерките за безбедноста и здравјето при работа, обврски на АД и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа, превентивни мерки против професионални ризици, отстранување ризични фактори за несреќи, информирање, консултирање и учество на вработените во преземање планирање на мерките за безбедност и здравје, како и изработка на поединачни и општи акти во врска со безбедноста и здравјето при работа во АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост согласно спецификацијата составен дел на тендерската документација,согласно Закон за безбедност и здравје при работа.

II.7)Дали предметот на набавката е делив:**Не**

II.8)Рамковна спогодба:**Не**

ДЕЛ III:ПОСТАПКА

III.1)Критериум за доделување на договор:**Најниска цена**

III.2)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства?**Не**

III.3)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
во тендерската документација

ДЕЛ IV:ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Да [5,00%]**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

ДЕЛ V:АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за доставување на понудите

V.1.1)Понудите да се достават најдоцна до:**09.10.2014 во 12.00 часот**

V.1.2)Период на важност на понудата:**60 денови**

V.1.3)Краен рок за поставување прашања:**06-10-2014 15:30**

V.2)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:

09.10.2014 во 12.00 часот Место: Скопје

V.3)Дополнителни информации:

информации на тел 023231-117

V.4)Датум на објава:**24-09-2014**